



# ГРЦИТЕ ПРОДОЛЖУВААТ ДА ГИ СПУШТААТ РАМПИТЕ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

По којзнае кој пат се повторува приказната за тоа како се однесуваат грчките службеници кон Македонците со потекло од Егејскиот дел на Македонија. И овој пат рампите беа спуштени за Доне Димов, дете бегалец, кој во 1948 година за време на Граѓанската војна е протеран од Грција. Живеел во Полска, каде што бил префрлен од Романија, потоа во Битола од каде во 1965 година заминал во Канбера, Австралија, каде што живее и денес.

"На 24 август тргнав да го посетам родното село Ставица и да земам Извод од матичната книга на родените, зашто Австралија не може да ми издаде нова патна исправа во која наместо Ставица ќе пишува Грција без соодветниот документ. Откако службеникот на граничниот премин виде дека во патната исправа ми пишува село Ставица, ме праша: 'Што е ова?' Му велам така ми напишаа на патната исправа кога патував од Македонија за Австралија. 'Чекај да видам на компјутерот', рече и замина. Се врати по еден час и ми кажа: 'Не можеш да влезеш'. Го прашав зошто, што имам направено? А тој ми вели: 'Ние не сме виновни така пишува во компјутерот, а сè тоа ни е наредено од Атина'. Се вратив назад во Битола", објаснува Доне Димов.

За оваа постапка на Грците тој потенцира дека ќе бара помош од австралиските власти.


"Дваесет и пет години работев во Парламентот во Австралија, познавам многу луѓе. Ќе испратам писмо до Европската унија, која има канцеларија во Канбера, ако треба ќе ангажирам и адвокат од Австралија. Ќе го барам народниот пратеник во Канбера", коментира Донев и дообјаснува дека најверојатната причина за она што му се случило на граничниот пре-



ЌЕ БАРАМ ПОМОШ ОД АВСТРАЛИСКИТЕ ВЛАСТИ ЗАШТО ГРЦИТЕ НЕ МИ ДОЗВОЛИЈА ДА ГО ПОСЕТАМ РОДНОТО МЕСТО, ДОНЕ ДИМОВ

мин е затоа што тој подолго време се занимава со македонското прашање. Активен член е на Движењето за човекови права, кое во 1984 година во Австралија испратило Манифест за Македонците, на англиски, грчки и на македонски јазик, а Донев го објавил во печатените медиуми, по што и почнало неговото прогонување.

"Јас сум симпатизер на 'Виножито', некогаш пишувам во австралиските весници за македонските работи. Соработувам со Македонците од Мала Преспа, со ОМО-Илинден од Бугарија. Веројатно затоа ме имаат ставено на црната листа и ме прогласиле за персону нон грата. Но, грчката држава не може многу да ги знае тие работи, ако тоа



# РАК-РА СОСЕ

нашите предавници не им го кажат. Уште во 1965 година, кога дојдов во Австралија, еден ми рече: 'Вие Димовци сите сте испишани затоа што командантот на Првата ударна егејската бригада, Илија Димовски-Гоче, ми беше чичко, братучед на татко ми'.

Иако ова не се случува прв пат, а и многу Македонци со странска патна исправа, кои биле спречени на грчката граница да ги посетат родните места, најавиле дека ќе бараат помош од земјите во кои живеат да го решат ова прашање, од тоа нема никакв резултат. Сепак, Донев вели дека многу од нив не ја истерале работата до крај, затоа што не се обратиле кај соодветните институции во тие држави.

"Само грчкото лоби во Австралија е многу силно. Тие успеаја во австралискиот Парламент да не направат славо-

Пишува:  
Жаклина МИТЕВСКА

македонци. Ова лоби е развиено во цел свет, сега Грците истото го прават и во САД за тие да се откажат од признавањето на уставното име на РМ. Но, во Австралија имало и пратеници кои го поставиле македонското прашање, Македонија да се признае под уставното име", вели Донеv.

## СТРАЗБУР

Во 1988 година Донеv влегол во Грција, но не преку Битола, туку преку Гевгелија. Тогаш, како што вели самиот, било многу топло, имало многу народ и му дозволиле со австралиската патна исправа да ја мине границата.

Горѓи Донеvски, генерален секретар на Сојузот на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, објаснува дека за Грците рац-рана е топонимот.

мов е, а е на црната листа на која има 50-100 активисти Македонци во светот. Значи, што и да му пишува во патната исправа не може да влезе во Грција зашто е персона нон грата, заради неговата активност. Инаку, ова не е ниту прв ниту последен пат да не можат Македонци од Егејскиот дел да си ги посетат родните огништа. Ние кои сме родени во Егејска Македонија, а имаме нови патни исправи каде името на селото, градот, не е напишано ниту на грчки ниту на македонски јазик, пишува само Република Грција и година на раѓање, сме подложени на интервју кое трае половина час. На тоа интервју не прашуваат на грчки јазик како се викале селото, таткото, бабата итн. Многу луѓе, особено оние кои беа деца, не ги знаат одговорите на овие прашања. Австралиската и македонска-

олеснување, ако влеземе во ЕУ веројатно тогаш нема да има проблеми, само ќе ја покажете патната исправа, но не знам дали ќе биде така и за македонските граѓани", вели Донеvски.

## ИМОТИ

Генералниот секретар на Сојузот на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, Горѓи Донеvски, објаснува дека по 2003 година кога била организирана средбата на децата бегалци во Грција, работите се движат во позитивна насока.

"Има новини. Масовно покренавме барања сите Македонци од Егејскиот дел на Македонија да побараат Извод од матичната книга на родени, уверение за државјанство, бидејќи се родени во Грција и по силата на меѓународните прописи треба да

не се вратиле во рок од три години, но само ако се Грци по род, без никој да не не праша што сме ние. Со тој закон не елиминирале и затоа Македонците од Егејскиот дел останаа распрснати по светот. Денес не има многу и не можеме да се преброиме. Не само што не има во Македонија, не има во Полска, Унгарија, Чешка, Романија, дури и во Ташкент има околу 1.000 луѓе. Грците кои беа во ДАГ се вратија, а Македонците кои учествуваа во неа и македонските деца бегалци не се вратија. Од вкупно 28.000 деца бегалци, 8.000 беа Грци, кои се вратија на родните огништа, 20.000 Македончиња останаа распрснати по светот. Цела Европа не убедува дека сме во право за тоа што го бараме. Од Егејскиот дел на Македонија беа протерани 120.000 лица, а денес само во Репуб-

# НА ЗА НАШИТЕ ЈУЖНИ ДИ Е ТОПОНИМОТ

Но, било каде и да живеат Македонците со таков документ не можат да ја преминат грчката граница, ниту ако одат директно преку Лерин, Костур, па и Гевгелија.

"Втората работа е дали Ди-

та влада мора да се ангажираат заедно со грчката Влада овие проблеми да ги разрешат, бидејќи во времето во кое живееме е излишно дури и да се зборува за ваквите нејзини постапки. Има едно

бидат нејзини државјани, но некој неовластено ги избриша. Ги подучуваме луѓето да побараат имотни листови од катастрите во градовите во Егејска Македонија или во Грција за да можат да се легитимираат пред Судот во Стразбур, каде по наше барање се води процес. Од Судот се бараат адреси, опис и вредност на имотот останат во Егејска Македонија. Во некои сегменти позитивна е реакцијата на грчките власти зашто почнаа да издаваат изводи од матичната книга на родени. Веќе одреден број Македонци родени во Грција се поканети да ги подигнат изводите од матичната книга на родени. Втора работа е уверението за државјанство, по основа на раѓање. Треба да се укине Законот со кој е речено дека во Грција можат да се вратат оние кои ја напуштиле во 1948/49 година и

лика Македонија има 200.000 до 250.000 Македонци од таму. Во 2003 година со многу проблеми влеговме во Грција, од 2004 година тече преставка во Судот во Стразбур, само луѓето се надоврзуваат на неа. Од овој Суд се бара да се донесе пресуда со која ќе биде задолжена Грција да го укине Законот од 1982 и од 1985 година и сите граѓани на Грција да се изедначат. Со тоа и Македонците да можат да се вратат и да располагаат со својот имот во Грција. Преставка се води за нарушени човекови права, неправилно протерани од државата, не се дозволува враќање во неа, не им е дозволено да располагаат со имотот, до неодамна не можевме и свеќа да запалиме на гробот на нашите предци. Произлегоа многу проблеми од тие закони, со кои сме дискриминирани", потенцира Донеvски.

**На 24 август тргнав да го посетам родното село Статица и да земам Извод од матичната книга на родените. Службеникот на граничниот премин, откако виде дека во патната исправа ми пишува Статица, не ми дозволи да ја преминам грчката граница. Според Грците, селото Статица не постои, неговото име е Мелас. Австралија не може да ми издаде нова патна исправа во која наместо Статица ќе пишува Грција без соодветниот документ", вели Доне Димов, Македонец со австралиски пасош, роден во Егејска Македонија.**